

НОВ БРАН ПОПУСТИ

ЛЕТО СО МИРИС НА КНИГИ



ЏОРДАН ПИТЕРСОН

НОВО



Продолжението на **12 животни правила** ни нуди понатамошни насоки за опасниот пат по кој нè води современиот живот.

500
450

Во **12 животи́ни пра́вила** клиничкиот психолог и прославен професор на Харвард и на Универзитетот во Торонто, д-р Џордан Б. Питерсон им помогна на милиони читатели да воведат ред во хаосот на своите животи. Во ова смело продолжение Питерсон дава уште дванаесет витални принципи за да се спротивставиме на исцрпувачкиот данок што неминовно ни го наметнува желбата за воведување ред во светот.

Во време кога човечката волја се наметнува над секоја сфера во животот, од нашите социјални структури до нашите емотивни состојби, Питерсон нуди стратегии со чија помош можеме да најдеме значење и цел, дури и кога ќе се чувствуваме немоќни. Иако хаосот ни се заканува со нестабилност и страв, **Надвор од редот** повикува на балансирање на реалноста и нè води по правиот и тесен пат на успехот.



500
390

НОВО



450
405

Кристи Лефтери

ПЧЕЛАРОТ ОД АЛЕПО

Моќна и потресна приказна за една мајка ослепена од трагедиите што ќе ги види и еден татко кој се бори за нивно преживување.

Нури е пчелар, а неговата жена Афра е уметник. Живеат мирен живот полн со љубов во прекрасниот сириски град во Алепо, додека не се случи незамисливото – започнува војна. Принудени да го напуштат животот кој го познаваат, тргнуваат на опасно патување кон неизвесната иднина во Велика Британија.

Опасно патување низ светот кој е во распаѓање, соочени со стравови од кои би се исплашиле и најхрабрите души, соочени со болката од загубеното.

НСКОРО

Мин Чин Ли

ПАЧИНКО

Ремек-дело за припадноста и интегритетот, за надежта да се преживее и да се напредува пред рамнодушната историја.

Повеќеслојна и трагична приказна во времето на окупацијата на Кореја од Јапонија која нè носи до сиромашното семејство на еден рибар. Неговата ќерка, тинејджерката Сунча, се вљубува во еден богат странец, но кога ќе открие дека е бремена и дека нејзиниот љубен е оженет, одбива да биде откупена. Наместо тоа, ја прифаќа брачната понуда од еден љубезен човек кој патува кон Јапонија. Одлука која го означува почетокот на една драматична сага за многу генерации – семејна приказна која е историја на цел еден народ.



1 јули



Брит Бенет

ПОЛОВИНАТА ШТО МИ НЕДОСТИГА

Емотивен роман кој преку најсуштествените теми за идентитетот и разликите допира до сечие срце.

Близначките Стела и Дезире растат во малото гратче Малард. Во детството неразделни, откако ќе избегаат во големиот град нивните животи тргнуваат во поинакви насоки, со различни семејства, заедници и ставови за расната припадност. Стануваат два различни света. Но дури и одвоени со километри и со многу лаги, судбините на близначките остануваат испреплетени.

Што ќе се случи со следната генерација кога ќе се вкрстат приказните на нивните ќерки?

500
450

Рафаела Жордано

Продавница за животни промени


Нов роман на Рафаела Жордано што ќе ви ја разбуди желбата да ги проширите своите видовици.

Популарната писателка Рафаела Жордано повторно нè освојува блеснувајќи со нов извонреден роман во кој ни ја раскажува приказната за Базил. Во својот роден град тој отвора необична бихевиористичка продавница за чудни предмети што ја будат фантазијата и креативноста и го поттикнуваат умот да се отвори кон еден посмел начин на размислување. Продавницата „Точкеста зебра“ ќе ги спои животите на три нетипични личности со слободни души. Оваа книга е галерија од чувствителни ликови, волшебни предмети и необични искуства.



320
250

НОВО



450
405

Александра
Шаровиќ
Атанасовска

ПЛАНУМ

Омилениот планер во ново, редизајнирано издание

Време е за нови креативни планови, а каде да ги впишете, ако не во вашиот омилен ПланУМ и тоа во ново издание, со нова содржина за вашите идеи, мисли, состаноци, средби, едноставно сè што ќе ви падне на УМ.

Сите вие кои водите грижа за личниот и професионалниот напредок – подгответе се вашите планови да добијат друга инспиративна димензија!



499
450



НОВО

600
540

НОВО

Садгуру

КАРМА


Нова перспектива на сосема погрешно толкуваниот концепт за кармата што е клуч за среќа и просветленост, од најпознатиот светски духовен водич – Садгуру.

Многумина ја разбираат кармата како баланс помеѓу доброто и злото, доблестите и гревовите, злосторството и казната. Всушност, кармата не е поврзана со тоа. Таа едноставно е одраз на вашето дејствување – вашето дејствување е ваша одговорност. Кармата ви се одредува според начинот на кој реагираате на она што ви се случува.

Наместо да ви предизвикува тешкотии, оваа перспектива на кармата ќе стане потенцијал за слобода и зајакнување на вашата личност. Со учењето на Садгуру ќе успеете да живеете среќно и мудро во овој свет на предизвици.



500
450



420
340



Џеј Шети

РАЗМИСЛУВАЈ КАКО МОНАХ

Да размислуваш како монах значи да размислуваш како најуспешниот и највлијателниот мудрец на денешницата!

Џеј Шети ја следел својата извонредна интуиција и заминал во Индија за да стане монах. По тригодишната неуморна потрага по себеси, додека им помагал на сите околу него, го напушта монашкиот живот со цел глобално да ја рашири својата мудрост. И успева во тоа! Незаменливата книга-водич ги подготвува сите луѓе да ги истражат длабочините на својата душа и да му го подарат на светот она што спие неоткриено во нив. Да се размислува како Џеј Шети, да се размислува како монах повеќе не е избор, туку потреба!

600
499

Ошо

СЛАВА, БОГАТСТВО И АМБИЦИЈА

Инспиративни приказни кои го надминуваат нивото на вообичаената потрага по смислата на животот.

Ошо во својата книга *Слава, богатство и амбиција* ги повикува читателите да се ослободат од наметнатите системи на верувања и предрасуди, кои ја ограничуваат нашата способност да му се радуваме на животот.



380
320



380
290



380
290



380
299

Секоја книга од овој инспиративен духовен учител е практичен и сеопфатен водич за решавање на најважните човечки прашања и за живеење на еден побогат и поисполнет живот.

НОВО

Брајан Трејси

МОЌТА НА ЈАВНОТО ГОВОРЕЊЕ

Од вас зависи: може да бидете убедливи и влијателни или да бидете послушни и пасивни – а со книгите на Брајан Трејси ќе го направите вистинскиот избор!

Докажаниот гуру за мотивација ќе ве научи како да почнете позитивно да размислувате, убедливо да зборувате и постојано да ја зголемувате својата самодоверба на патот кон остварување на своите највисоки цели. Не изнаоѓајте оправдувања – земете го животот во свои раце!



400
360



450
350



400
320



400
320



400
320

ДЕЈЛ КАРНЕГИ

Серијал за успехот базиран врз докажаните принципи поставени од Дејл Карнеги, лидерот кој ги менува животите на милиони луѓе.

Ако се стремите кон напредок во работата и кон поисполнет и посрекен живот, мудроста на овие книги ви е неопходна. Научете ги стратегиите на големите лидери што ќе ви помогнат да напредувате во својата професија и да ги постигнете целите во животот. Зачекорете по патот што ќе ве однесе до успехот!

1080
КОМПЛЕТ



320
270



320
270



320
270



320
270

НОВО



Ањес Мартен-Лиган

НИЕ НЕ ТРЕБАШЕ ДА СЕ СРЕТНЕМЕ

Колку време и жртви се потребни за да се врати животот
таков каков што бил пред доживеаната несреќа?

Совршената хармонија на семејниот живот на галеристката Ада и ветеринарот Гзавие се уништува со една сообраќајна несреќа. Дали ќе успеат да се справат со фаталните последици, со предизвиканите физички и емотивни штети?

Ние не требаше да се среќнеме е приказна за загубата и повторното наоѓање, за еден љубовен триаголник и потребата од прошка и соземање. Роман за способноста да ја преобразиме траумата во прифаќање во процесот на надворешно и внатрешно закрепнување.

500
450

Ањес Мартен-Лиган со своите бестселери ќе ве соочи со предизвиците на заплетканите животни приказни – пресврти кои оставаат без здив долго откако ќе ги прочитате.



320
250

320
250

НОВО



Тана Френч

ТРАГАЧОТ

И најтивкото место крие свои мрачни тајни.

По 25 години работа како полицаец во Чикаго, Кал сака да побегне од урбаната, напорна средина. Убеден дека природата и животот на село ќе му помогнат во бегството од динамичната реалност, тој заминува од градот. Сака да изгради нов живот во мало место во кое не се случува ништо особено. Но нема да успее во тоа – набрзо едно момче исчезнува од селото, а Кал не може да се смири додека не го расчисти случајот.

500
450



Најпродавана книга на Њујорк ѿајмс и Ел-Еј ѿајмс

Претприемачот Џеси Ицлер живописно ни раскажува за месецот што го поминал живејќи и тренирајќи со Дејвид Гогинс, најцврстиот човек на планетата, припадник на американските специјалци, ултрамаратонец и глобална ѕвезда во личните достигнувања.


Џеси Ицлер е подготвен да проба речиси сè. Сака да биде храбар во справување со предизвиците во животот и да презема ризици. Кога ќе почувствува дека го гази едноличното секојдневје, решава да ангажира мошне невообичаен тренер и да помине еден месец под негов надзор. И тоа не кого било, туку најиздржливиот и најсилниот маж на светот!

Е. Е. Шмит

МИЛАРЕПА

Каде е разликата меѓу сонот и јавето?

Симон секоја вечер го сонува истиот сон – една жена, недофатлива како чадот од нејзината цигара, му кажува дека тој е Свастика кој со векови талка за да си ја прочисти душата. Прочистувањето е возможно само ако ја раскаже приказната за оној против кого се борел, приказната за Миларепа, најголемиот од сите испосници. Ќе успее ли мисијата на Симон, ќе ги разграничи ли сонот и јавето?



Сузан Редферн

ВО ЕДЕН МИГ

Некогаш е доволен само еден миг за да се промени целиот живот

Или да заврши. Како што се случува со 16-годишната Фин Милер, додека нејзиното семејство се бори за преживување. Книга пишувана од перспектива на тинејџерката која е на границата помеѓу двата света, беспомошно набљудувајќи ги саканите во борбата за живот. Фин мора да продолжи по својот пат, но како кога нејзиното семејство е уништено?

Болна приказна за храброста да се донесат правилните одлуки во мигот кога животот ти виси на конец.

ХАРУКИ МУРАКАМИ



1Q84 (КНИГА ПРВА)

Во јапонскиот јазик, буквата Q и бројката 9 се изговараат исто. Кога 1Q84 ќе се изговори на јапонски, се добива 1984, што е директна алузија на романот на Џорџ Орвел. Читателот, заедно со главните ликови, Аомаме и Тенго, плови меѓу 1984 и 1Q84. Мураками гради дело на границата помеѓу лагата и вистината, помеѓу реалноста и фикцијата.




1Q84 (КНИГА ВТОРА)

Во вториот том Аомаме и Тенго со невообичаено испреплетените околности ги потврдуваат своите сомневања дека се наоѓаат во друго време - во годината 1Q84 - од кое не можат да се вратат назад во 1984 година и во своето реално време. Нивната љубов, иако создадена само со еден стисок на рака во детството, е единственото вистинско и реално во романот.



1Q84 (КНИГА ТРЕТА)

Изобилноста на теми и случувања од првите два дела, во третиот се сведува на љубовна приказна во која, нереално, а сепак можно, само еден допир на раката не ја губи јачината на уживањето ни по дваесет години разделеност. Наспроти самоуништувачката брзина на напредокот, постои и оној, најважниот сегмент на животот - љубовта.



БЕЗБОЈНИОТ ЦУКУРУ ТАЗАКИ И НЕГОВИТЕ ГОДИНИ НА АЦИЛАК

Незаборавна приказна за љубовта и пријателството од еден од најмаркантните гласови во современата литература.

Цукуру Тазаки има четворица најдобри другари. Секој од нив во своето име содржи боја, освен Цукуру. Кога интензивното пријателство ќе се прекине, остава трајна трага врз неговото осамено срце. Минатото не може да се промени, но иднината може. Сара е девојката која ќе му ја промени иднината. Цукуру не содржи боја во името, но навидум безбојните луѓе во себе ги кријат најубавите бои. Нежна и длабока, ова не е книга за еден ден, ова е книга која го обојува животот на секој читател, засекогаш!

400
270

ЛУЖНО ОД ГРАНИЦАТА, ЗАПАДНО ОД СОНЦЕТО

Со неколку погрешни одлуки човек може да си го уништи животот – и сопствениот и на саканото битие.

Во средина во која не се целосно прифатени, Хајиме и Шимамото уште како деца заедно му се спротивставуваат на светот. Иако животниот пат ги разделува во младоста, повторно ќе ги спои по многу години, кога веќе имаат сосем различни животи. Ќе успее ли да победи љубовта? Додека на грамофонот се врти плочата *Лужно од границата, западно од сонцето*, Хајиме во мислите се навраќа на безгрижните детски денови поминати со Шимамото, преплавен од каење поради пропуштените можности.




380
299



650
499



320
260



500
380



500
390

НОВО



Јагода Михајловска-Георгиева

СВЕЗДЕНА ЏУНГЛА

Сакате ли луѓи авантури?

Ве привлекуваат ли таинствени откритија?

Заинтересирани ли сте за неверојатни дружби? Би се впуштиле ли во фантастични, забавни, волшебни, но... хммм, понекогаш и опасни случки?

Ако одговорите потврдно, подготвени сте за патување низ чудната и чудесна Свездена џунгла! Придружете им се на браќата Едан и Асја. Ве очекуваат незамисливи доживувања во бескрајно далечни светови сосема различни од нашиот.

Добар ви пат, љубопитни девојчиња и момчиња!

300
250

Винка Саздова

ТИ НОСАМ ПУСТИНСКИ ПЕСОК


Таа е неговата најнај другарка,
тој нејзиниот најнај другар.

Се викаат Стела и Сани, а меѓу себе Јасти и Тијас. Родени се на ист ден, во иста година, во ист час. Исти им се и имињата. Свездени. Живеат во исто маало, учат во исто одделение, исти нешта ги интересираат. Изгледа дека ништо не би можело да ги раздели, па сепак...

Кога ќе се најдат илјадници километри далеку еден од друг, продолжуваат да се дружат преку мејлови. Но колку можат тие да им ги надоместат живите средби, гушкањата, заедничката смеа, солзите, воздишките?...

Ќе се смени ли нешто меѓу нив?

НОВО



Венко Андоновски

ИМАШ ПЧЕЛА НА НОСОТ

СТЕЛА: Обвинета сум за хакирање на целата документација во гимназијата. Сите оценки се избришани. Нема шанси да докажам дека не бев јас. Вљубена сум во еден, а тој во онаа што ја избриша документацијата, и нема шанси да ме засака. Како да излезам од ова?

САНИ: Ме претепаа пред зградата на Наде, само затоа што ја сакам. Ми ја скришија и гитарата, а не е моја. Ме обвинија дека сиркам на физичко во женската соблекувална. А јас само сакав да ја сретнам Наде. Како се најдов во сето ова?

Исти души, исти гајлиња. Ова е роман во кој самите треба да го допишете крајот.

300
250

НОВО



300
250

автор Бистра Георгиева
илустрации Катерина Николовска

Стела
и Сани

НОВО



1 ОБЛАК БЕЛ И 12...

На небото има еден облак бел. Колку капки дожд може да паднат од него? Колку чадори се доволни за да не наврнат зградите? Колку капи носат кртовите кои спијат? А колку очиња се будни?

Отвори ја сликовницата и започни необично броење со Сани и Стела.

За три, два, еден... сега!

200
170



200
170



200
170



200
170



200
170

Венко Андоновски

АЗБУКА

Ако вашето дете учи букви, ова е книга за него.

Ако вашето дете сака да црта, ова е книга за него.

Ако вашето дете сака приказни, ова е книга за него.

Ако ве интересира која буква од кој цртеж настанала, ако сакате да дознаете приказна за постанокот на секоја буква, ова е книга за вас и за вашето дете.

Помогнете му да ја прочита, изгледа и ислуша!
Заедно со Стела и Сани, цртаме по еден цртеж и раскажуваме по една приказна за секоја буква!



300
250

наскоро



500
450

Малком Гладвел

НАДВОР ОД РАМКИТЕ

Интелектуално патување низ светот надвор од рамките!

Што ги прави успешните луѓе поинакви од останатите? Тоа што тие не обрнуваат многу внимание на тоа какви се другите успешни луѓе, туку се концентрираат на нивната природа, од каде тие доаѓаат. Низ низа одговори на прашања за кои не сме ни знаеле дека ни стојат неодговорени во умот, Гладвел нè поведува во интелектуална авантура од другата страна на човечката природа.

Малком Гладвел е фасцинантен во пишувањето, а уште повеќе во проценувањето на луѓето. Научете и вие како најдобро да ги проценувате непознатите!



500
380

НОВО



650
585

Карл Г. Јунг

ЧОВЕКОТ И НЕГОВИТЕ СИМБОЛИ

Непротолкуваниот сон е како неотворено писмо.

Современиот човек е слеп пред фактот дека сè што е рационално е овозможено од моќта на несвесното, кое е навидум надвор од неговата контрола. Оваа книга ја покажува функцијата на соните, нивното психолошко значење во секојдневните искуства и симболичното значење на уметноста. Повеќе од 500 илустрации го комплетираат текстот и го прават неповторлив.

Карл Густав Јунг е еден од најголемите психијатри на сите времиња и еден од највлијателните современи мислители. Неговата цел, а и целта на оваа книга, е да ни помогне да се спознаеме себеси преку декодирање на пораките на несвесното. На тој начин секој може да проникне во нивната смисла и да ја искористи за приближување до идеалот на исполнет и среќен живот.



М. Т. Едвардсон

РЕЧИСИ НОРМАЛНО СЕМЕЈСТВО

Роман за компромисите што ги правиме со самите себеси за да одговориме на очекувањата на нашите сакани.

Осумнаесетгодишната Стела Сандел е обвинета за свирепо убиство на еден повозрасен човек. Нејзините родители не сакаат да поверуваат дека таа го убила, иако сите докази упатуваат на тоа. Роман раскажан од перспектива на тројцата главни актери, возбудлива драма која ја става на тест издржливоста на едно семејство.

500
399

Додека Хари Хуле приватно тежнее кон хармоничен и мирен живот, Хуле полицаецот и ловец на убијци нема мир. Од една страна, неговата должност спрема најблиските се спротивставува на неговата должност како полицаец кон целата заедница. Од друга страна, потрагата по убиецот прераснува во потрага по најинтимното, најдлабокото во човекот.



400
299



600
480



Хари Хуле #11

500
390

500
390

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10



490
380



500
380



500
380



500
380



500
360



500
360



500
360



500
360

наскоро



Норман Винсент Пил

МОЌТА НА ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕЊЕ

Интернационалниот бестселер со практични техники за моќта на позитивното мислење врз нашите животи

Книга која на многумина низ целиот свет им помогна да ја постигнат поставената цел во животот преку моќните пораки за верба и инспирација на д-р Норман Винсент Пил. Научете како да си верувате себеси, да го надминете стресот, да ги зацврстите личните и професионалните врски, да се сакате себеси за да можете да го сакате светот и да придонесувате за негово подобрување.

Спенсер Џонсон

ИЗЛЕЗ ОД ЛАВИРИНТОТ

Продолжувајќи таму каде што застана *Кој го здипли моето сирење?*, оваа книга е едноставна приказна што нуди продлабочена вистина за тоа како да го промените својот живот. Двете човечиња што ги запознавме беа соочени со неочекувана промена кога нивното омилено сирење исчезна. Едното научи како успешно да се справи со таа промена, а другото остана заглавено во својата нерешителност. Сега откритијата од оваа книга ќе ви помогнат да го пронајдете излезот од какви да е лавиринти во кои може да се најдете во животот.



320
270



320
270

Спенсер Џонсон

КОЈ ГО ЗДИПЛИ МОЕТО СИРЕЊЕ?

Како мудро да се справите со промените

Приказна која се чита за помалку од еден час, а нејзината исклучителна мудрост ќе ви трае цел живот. Оваа книга е едноставна басна која ни донесува длабоки вистини за промените. Тоа е забавна и поучна приказна за четири суштества, две глупчиња и две човечиња со големина на глушец. Сите тие живеат во „Лавиринтот“ и бараат „Сирење“ од кое живеат и кое ги прави среќни. „Сирењето“ е метафора за она што сакате од животот, а „Лавиринтот“ е место во кое го барате она што го сакате. Впуштете се во потрага!



450
350

Шари Лапена

НЕКОЈ ШТО ГО ЗНАЕМЕ

Во соседството каде секој има своја тајна

Во едно тивко предградие во северниот дел на Њујорк, еден тинејџер се прикрадува во куќите – и во компјутерите на сопствениците – учејќи ги нивните тајни, а можеби и споделувајќи некои од нив.

Кој е тој, и што можеби открил? И кога ќе биде најдена една жена убиена на улицата, напнатоста се зголемува. Кој ја убил? И на што сè се подготвени овие луѓе за да ги заштитат сопствените тајни?

Во ова соседство не играат игри само сопружниците. Во ова соседство, секој има своја тајна.



400
290



400
320

Карен М. Мекманус

ЕДЕН ОД НАС Е СЛЕДЕН

Кога „Вистина или предизвик“ станува игра на живот и смрт

Еден од нас е следен, продолжението на *Еден од нас лаже*, нè враќа во средното училиште Бејвју. По смртта на Сајмон се појавуваат низа апликации за озборување, но овој пат не станува збор за апликација туку за игра.



450
350

Учениците добиваат групна порака за играта „Вистина или предизвик“, но многу поопасна од онаа игра каква што ние ја знаеме. Мрачна, со смртоносни предизвици.

Нова година, нови тајни, нови правила. Кој ќе биде следен?



450
360



Лујза Хеј

КАКО ДА ГО ИЗЛЕЧИТЕ СВОЈОТ ЖИВОТ

Ако сме подготвени да ја завршиме менталната работа, речиси сè може да се излекува

Животот е навистина многу едноставен. Она што го даваме, тоа и го добиваме назад. Она што го мислиме за себе, станува вистина за нас. Истражувајќи го начинот на кој ограничувачките мисли и идеи нè контролираат и не ни дозволуваат да напредуваме, Лујза Хеј во сите нејзини книги нуди клуч за решавање на сите проблеми – ја менува свеста за влијанието што умот го има врз нашата благосостојба.

400
299



280
220

280
220

280
220

560
380



Штефани Штал

ДЕТЕТО ВО ТЕБЕ МОРА ДА СИ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ДОМ

Интерактивен прирачник за себепронаоѓање

Внатрешното дете е збир од сето она што во детството оставило силен печат врз нас, преку нашите родители и другите луѓе во нашите животи. Детето во нас мора повторно да си го најде својот дом, зашто оној кој нема внатрешен дом, не може да го пронајде ниту во надворешниот свет.

450
380

Џон Стрелецки

ГОЛЕМАТА ПЕТКА ВО ЖИВОТОТ

Секој момент од нас бара да бидеме лидери

Оваа книга ќе ве инспирира. Ќе го промени вашиот живот на начини што не можете ни да си ги замислите сега, но ќе ги разберете целосно откако ќе завршите со читање.



250
190

250
199



500
390



500
390



500
399

Ханс Рослинг

ФАКТОЛОГИЈА

Суштинска книга која го менува начинот на кој ги гледаме работите околу нас

Ханс Рослинг, професор по меѓународно здравје, нуди ново, радикално објаснување за тоа што се случува и ни открива десет инстинкти кои ни го искривуваат светогледот. И покрај сите несовершености, светот е во многу подобра состојба отколку што мислиме.



500
390



500
380

Тара Вестовер

ОБРАЗОВАНА

Незаборавни мемоари на едно девојче кое, откако ќе се осмели да замине од семејството, завршува докторски студии на Кембриџ.

Родена во затворено, строго мормонско семејство од планините во Ајдахо, Тара Вестовер за првпат стапнала во училиница на седумнаесетгодишна возраст. Прекрасна и поттикнувачка книга со универзални прашања за животот.



Тони Робинс

НЕОГРАНИЧЕНА МОЌ

ТОНИ РОБИНС ЈА НАРЕКУВА НОВА НАУКА ЗА ЛИЧНО ПОСТИГНУВАЊЕ. Вие ќе ја нарекувате НАЈДОБРОТО НЕШТО ШТО ВИ СЕ СЛУЧИЛО.

Тони Робинс ве предизвикува да направите од својот живот ремек-дело. Не само да ги остварите зацртаните цели туку да си поставите уште повисоки; не само да се придржувате кон сегашните соништа туку да сонувате поголеми соништа, не само да уживате во оваа земја и во нејзиното богатство туку и да ја направите подобро место за живеење; и не само да земете што можете од овој живот туку да сакате и великодушно да давате.

Фросина Денкова-Зафировска,
Дејан Ваневски и Поликарп Арсеновски

THRIVITY АКТИВАТОР

Наменет за луѓе кои веруваат дека можат подобро!

„THRIVITY АКТИВАТОР“ е книга која инспирира висока свесност за сопствениот личен развој, мотивира прогресивен лидерски стил, каде бихевиоралните компетенции се препознаени како клучен фактор за успех.



Сајмон Синек

БЕСКОНЕЧНА ИГРА

Дали знаете како да ја играте бесконечната игра?

Во конечните игри, како што се фудбалот и шахот, познати ни се играчите, правилата се исти за сите и целта е јасна. Победниците и губитниците лесно се препознаваат.

Но во бесконечните игри, како бизнисот, политиката или самиот живот, не постојат победници и губитници, само напред или назад. Научете од најдобриот играч, како најдобро да ја играте бесконечната игра!

Вилијам Х. Мекрејвен

НАМЕСТИ СИ ГО КРЕВЕТОТ

Колкумина од вас си го наместија креветот утрово?
Оваа навидум неважна обврска, во суштина,
е прв и најважен сегмент од личната дисциплина.

Вилијам Х. Мекрејвен споделува десет начела научени за време на обуката во Американската воена морнарица кои му помогнале да ги надмине предизвиците не само во кариерата како моринец туку и во животот. Едноставни мудрости, практични совети и охрабрување што нè инспирираат да работиме и да оствариме повеќе во својот живот!



250
199



400
320

Скот Пек

ПАТОТ ПО КОЈ ПОРЕТКО СЕ ОДИ

Природата на љубовта како чин на самосозревање

Д-р Скот Пек, еден од најпознатите светски психотерапевти ни одговара на прашањата како да препознаеме вистинска љубов, компатибилност, како да разликуваме зависност од љубов, како да станеме свои, да усвоиме систем за постигнување на духовно и ментално здравје.

Лил Лаундес

КАКО ДА РАЗГОВАРАТЕ СО СЕКОГО

Како успехот да стане ваша судбина

Меѓу кориците на оваа забавна и поучна книга ќе ги откриете малите трикови што писателката ги издвоила како клучни за постигнување успех. Дефинитивно ќе уживате читајќи ги и вежбајќи ги овие трикови проследени со практични совети и јасни примери и анегдоти.



450
350



600
480

990
750

Смиљан Мори

ВИЕ СТЕ ВАШИТЕ УВЕРУВАЊА

Станете најдобрата верзија од себе

Ограничувачките верувања се честа причина поради која немаме самодоверба, остануваме заробени во комфорната зона и не го живееме животот што го заслужуваме. Смиљан Мори книга ќе ве ослободи. Подарете си ја оваа книга – зашто со неа ќе си дарите слобода!

ЕЛИФ ШАФАК

Најмоќниот женски глас
на светската книжевна сцена

За големината и важноста на најголемата
современа турска авторка, најдобро
зборуваат нејзините дела!



Елена Феранте

ПРИКАЗНА ЗА ОНИЕ ШТО ЗАМИНУВААТ И ЗА ОНИЕ ШТО ОСТАНУВААТ

Елена и Лила, двете нераздвојни девојчиња од првиот и од вториот роман од сагата, се разделуваат на возраст на триесетина години, кога едната заминува во Фиренца, а другата останува во Неапол. Иако изборот на двете млади жени е сосем различен, тие остануваат постојано во близок контакт, во еден амбивалентен однос создаден од љубов и омраза. И повторно околностите ќе ги зближуваат и оддалечуваат. Што подготвил животот за нив?



Вуди Ален

А ПРОПО НИШТО

А пропо најголемиот современ режисер

Почнувајќи од детството во Бруклин и хонорарната работа како текстописец за забавната емисија на Сид Цезар, Ален ни раскажува за своите почетоци како стендап комичар, и патот до првите признанија и успеси. Со неповторлива живост и енергичност, тој ни раскажува за филмовите и ја опфаќа целата своја исклучително плодна кариера, долга шеесет години, како сценарист и режисер, од своите класики како *Ени Хол*, *Менхейшен* и *Хана и нејзините сесџри*, до *Полноќ во Париз*.



600
399



199
170

Џорџ Орвел

ЖИВОТИНСКА ФАРМА

Беспоштедна и просветлувачка басна на нашето време

По извршената револуција идеалите се претвораат во демагогија, соперниците на власта сурово се отстрануваат, се измислуваат внатрешни непријатели за оправдување на насилството, се спроведува систематска дезинформација и манипулација на мислењето, се фалсификува историјата... Оваа промена на вредностите е блескаво изразена во паролата „Сите животни се еднакви, но некои животни се поеднакви од другите“.

Џорџ Орвел

1984

Книгата која го докажува визионерството на Орвел

Најпознатиот роман на политичкиот сатиричар Џорџ Орвел ни ја открива кошмарната визија за еден тоталитарен, бирократски свет и за обидот на еден обичен човек да ја зачува својата индивидуалност. Мајсторството лежи во авторовото претскажување на модерниот живот – сеprisутноста на телевизијата, искривоколчувањето на јазикот – и неговата способност да создаде толку сеопфатна визија на пеколот.



450
350



Дипак Чопра

СЕДУМ ДУХОВНИ ЗАКОНИ НА УСПЕХОТ

Книга на која постојано се навраќаме

Седумте духовни закони на успехот е книга инспирирана од хиндуистичките и спиритуалистичките концепти, книга што ја проповеда идејата дека личниот успех не е резултат на напорна работа, прецизни планови или силна амбиција, туку на разбирање на нашата основна природа како луѓе и на тоа како да ги следиме законите на природата. Според книгата, кога ќе ги разбереме и примениме овие закони во нашите животи, може да се создадеме сè што сакаме.

280
210

Хорхе Букај

АЈДЕ ДА ТИ РАСКАЖАМ

Што треба да направиме за да бидеме среќни?

Животни приказни што ќе ве трогнат, насмеат или едноставно ќе ве натераат да се замислите. Според Хорхе Букај, за да појдеме по вистинскиот пат треба да си одговориме на следните прашања: Кои сме? Каде одиме? Со кого? Не треба патот да нè определува кои сме ние, ниту пак човекот што нè придружува да одлучува каде одиме.



280
199

999
КОМПЛЕТ



350
270

350
270

350
270

350
270

Нил Доналд Волш

РАЗГОВОРИ СО БОГА

Замислете да можете на Бога да му ги поставите најмистериозните прашања и претпоставете дека Бог ви дал разбирливи и јасни одговори. Подгответе се за еден необичен разговор што ќе ви го смени животот!

Франсеск Миралјес

ИЧИГО-ИЧИЕ

**Ако знаете како убаво да ја спакувате сегашноста,
таа ќе ви биде вистински подарок.**

Секој од нас има клуч со кој повторно може да ја отвори вратата за внимание. Тој клуч се вика ичиго-ичие. Тоа е древна јапонска умешност секој миг да го направиме незаборавен, да уживаме во него и да го цениме како скапоцен и неповторлив.



320
250



Франсеск Миралјес

ВАБИ-САБИ

Твојата разгледница од Јапонија

Едно јунско утро Самуел добива разгледница од Јапонија на која е прикажано маче со подигната шепа и со една таинствена порака: „Ваби-саби“. Ова го поттикнува книжевниот херој на Миралјес да тргне на далечно патување во оваа азиска земја, каде што ќе му се отвори прозорецот на љубовта.

320
240

Ектор Гарсија (Кираи)
и Франсеск Миралјес

ИКИГАИ

Најдобро чуваната тајна на јапонската долговечност

Јапонците велат дека секој има свое икигаи. Кога ќе го пронајдете, имате сè што ви е неопходно за долг и среќен животен пат. *Икигаи* ни ги открива тајните на прочуената јапонска долговечност кои понекогаш нам, на луѓето од Запад, ни изгледаат неразбирливо и недостижно.



320
250

Винка Саздова

ВИЛИНО

Храбри зборови за повикот на слободата

Вилино е жесток роман за повикот на слободата и стравот од неа, и за доброволното ропство во „сигурните“ брачни води. Видан – Огнена – Тони: семеен триаголник на двајца отугени сопружници и нивниот син. Потресна приказна за тоа како најблиските што се сакале влегуваат во магичниот круг на повредување на другиот. Книга полна источни мудрости и мистична филозофија!



Јагода Михајловска-Георгиева

МАНАСТИР ФУЕНТЕРАБИЈА

Што спие внатре во ќелиите на душите?

Кога Тој и Таа се сретнуваат, заедничка им е само длабоката празнина во себе.



ВЕНКО АНДОНОВСКИ

Духот на македонската проза е вткаен во сите книги на Венко Андоновски. Со секое нивно препрочитување откриваме нови метафори и нови вистини.



Петре М. Андреевски

НЕБЕСКА ТИМЈАНОВНА

Ова е само една вистина, зашто вистини има ситойаши по шолку, којзнае колкујаши по шолку. Вистини има колку што има и луѓе. И живи и мртви. Со овие зборови големиот Петре М. Андреевски ни ја отвора приказната на Небеска Тимјановна, оставајќи ја самата да ни ја раскаже.

Евгениј Хоуп

ГОДИНИТЕ КОГА НАУЧИВ ДА ЛЕТАМ

За летање без крилја

Младиот Михаил со немирен дух повеќе не се пронаоѓа во родниот град зафатен од токсичните стихии на загадувањето, економијата, политиката, безидејноста. На дваесет и пет години, преиспитувајќи се себеси и своите корени, решава да си го бара домот под отворени неба.



350
270



Марија Јаневска

АСИСТОЛА

Од авторката на *Белешкише на Лајла Грејс и Карма*

По доживеаната лична трагедија, младата докторка Лена решава да го напушти својот живот во Виена и да се врати во родниот град. Растргната е меѓу напорните болнички смени, редовните средби со психотерапевтот, задржување на пријателството... и забранетите чувства што ненадејно ја обземаат кон Гаврил, познат и шармантен хирург, кои можат да ѝ ја уништат целата кариера. Обидувајќи се да најде излез од емотивниот лавиринт, токму кога ќе реши да ги распакува големите куфери од Виена, животот ѝ носи нов пресврт.

300
240

ИГОР ЏАМБАЗОВ



Ана Јовковска

САКАМ, ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ

Потрага по смелоста што ни треба за да љубиме

Сакам, значи постојам е едно такво љубовно и духовно патување од и кон себеси, хибриден жанр на книга во кој авторката ги овозможува своите мисли, поезија и храброст да го отвори срцето кон личните и општествени промени.



399
280



380
299

КОСТА ПЕТРОВ



199



299
250



199



199

НОВО



300
260

Д-р Снежана Џамбазова-Попорданоска

ДА СЕ ЖИВЕЕ ПОИНАКУ

Одговори на најважните животни прашања

Базирана врз долгогодишни научни истражувања во областа на психологијата, како и врз професионалното искуство на авторката во работата со пациенти од различни култури, националности и религии, книгата *Да се живее поинаку* претставува неопходен животен прирачник кој ќе ви помогне да го пронајдете вистинското значење на животот.

Катерина Ангеловска
и Радован Витошевиќ

БУДЕЊЕ НА СВЕСТА

Пронајди ја својата вистина

Будење на свесста е патување во потрага по вистината, и тоа не која било вистина, туку вашата лична вистина. Оваа книга е авантура која е испреплетена со универзални знаења, кои ќе ви овозможат вистински да се спознаете себеси, да се разбудите и свесно да создавате.



400
299

Емили Сент Џон Мандел

СТАКЛЕНИОТ ХОТЕЛ

Стварноста станува мистериозна фикција

Стаклениот хотел е возбудлив роман сместен на крстопат меѓу две навидум неспоиви случки – пропаѓање на огромна пирамидална шема и мистериозно исчезнување на една жена од брод на море. Емили Сент Џон Мандел е веќе позната на книжевната сцена со апокалиптичната научна фантастика *Станица единаесет*.



400
299



400
320

Дилија Овенс

ДЕВОЈКАТА ОД МОЧУРИШТЕТО

Болно убава приказна за растењето

Девојката од мочуриштето е ода на природата, приказна за растењето и влегувањето во светот на возрасните и мистериозен случај на можно убиство. Роман за чувствителната и остроумна девојка која со години живее сама во куќичката на брегот на мочуриштето. Но доаѓа време кога почнува да копнее по љубов и преградка. Кога Каја го отвора срцето за новиот живот се случува нешто незамисливо.



500
390



Џенин Каминс

АМЕРИКАНСКА ПРАШИНА

Глас пред изгубените надежи за рамноправност

Лидија Перез живее во мексиканскиот град Акапулко, со синот Лука и сопругот кој е новинар. Откако сопругот на Лидија ќе ја објави својата статија за наркобосот Хавиер, нивните животи целосно ќе се променат.

500
350



Петер Светина

МУДРОСТА НА НИЛСКИТЕ КОЊИ

Читаме и растеме заедно

Нилските коњи Хуберт и Марсел сакаат да си седат во сенката под чинарот и да си мудруваат. Мудруваат за тоа како се прави букет од рими, колку е широко летото, која слика е најубава, како ѝ се помага на жирафа што ика, кој е главен на светот, колку е часот, како се сретнува кенгур, зошто треба да се читаат полесни книги, како нилските коњи чистат грашок, колку време трае поројот, како се решава нерешлив проблем, како се бројат пингвините и што е најважно на светот...



320
270



Евгениос Тривизас

ТРИТЕ МАЛИ ВОЛЧИЊА

Си беа еднаш три мали волчиња и еден подмолен и злобен прасец...

Малку поинаква приказна од онаа што ја знаеме за волкот и трите прасиња. Сказна за трите волчиња и големиот Гицо Гнасец. Што ќе се случи кога волчињата ќе почнат сами да си градат свој дом? Какви неволи ќе ги снајдат со Гицо Гнасец и како ќе заврши оваа приказна?



190
150



Ју Несбе

ДОКТОР ПРОКТОР

Кога озлогласените браќа Кранч ќе ја ограбат државната резерва на злато, а за неколку дена доаѓа инспекција од Светската банка, норвешкиот крал мора да донесе брза одлука – кој може да ја спаси земјата од сиромаштија и од голем срам? Единствените достоинствени за таа тешка и одговорна задача се доктор Проктор, Буле и Лисе, кои веќе го имаат спасено светот и од други катастрофи.

350
280

Мет Хејг

СЕНИШНАТА ШУМА

Главниот јунак во оваа книга е Самјуел Блинк, но тој сè уште не го знае тоа. Засега седи во семејниот автомобил заедно со сестра си Марта и се нервира од нејзиното пеење... сè додека не го здогледа огромниот трупец што паѓа од еден камион и засекогаш им го менува животот.



450
320



Дино Буцати

СЛАВНАТА ИНВАЗИЈА НА МЕЧКИТЕ НА СИЦИЛИЈА

Еднаш, многу одамна, на високите планини на Сицилија мирно си живееле мечките со својот крал Леонцио. Еден ден, додека шетале низ шумата, двајца ловци му го грабнале синчето Тонио. За да го пронајдат, а и за да ја преживеат студената зима, кралот Леонцио ги поведува своите мечки во долината, во светот на луѓето...

280
230

Туре Јансон

НЕВИДЛИВОТО ДЕТЕ

Околу семејството во долината, чие средиште е мајката Мумин, постепено се собираат и многумина други жители: госпоѓицата Снорк и Сниф, Снусмумрик и Малечката Ми, филифјонки, хатифнати и хемули – сите со свои посебни својства и однесувања. Во *Невидливото дете* се сместени девет возбудливи и забавни приказни за маките и победите на жителите на Муминовата Долина.



280
199



380
290



340
250



250
199



ЗА ТВОЈОТ РОДЕНДЕН

Роденденот е можеби најважниот ден во животот на едно дете. За да го разубавите уште повеќе, денес прочитајте им на вашите најмали извадок од прекрасната сликовница „За твојот роденден“, напишана од Снежана Пејаковиќ-Киќовиќ и богато илустрирана од Александар Золотиќ.

Ако некој твој близок слави роденден – изненади го со убав подарок, израдувај го токму со оваа книга!

Книга полна до врв со радост, книга со која не се подарува само вредност, туку е и потсетник за да го чуваме детето во нас.

690
540

Бјанка Пицорино

ПОЛИКСЕНА СО ПРАСЕТО

Поликсена е многу весело девојче со богата фантазија, вљубена во приказни за замоци и принцези. Родена во богато и среќно семејство, често си замислува дека не е вистинско дете на своите родители, туку дека е загубена ќерка на некој крал. Еден ден, таа случајно ќе ја открие страшната вистина...



350
250



900
590

Барбара Симонити

МОЧУРЛИВЦИ

Еден ден, спокојниот соживот во Мочурливата Пониква е нарушен од многу чуден настан – исчезнува Мочуриштето со добрејка! Какво е тоа чудовиште што можело да испие цело мочуриште?!




300
230



360
250



360
250



Фредерик Бегбеде

ЧОВЕК ШТО ПЛАЧЕ ОД СМЕЕЊЕ

Сатирично сведоштво за тажната реалност

Октав Паранго во 1990-тите работеше како копирајтер, во 2000 беше моден агент, а во 2010 година открива нова професија... Со овој роман Бегбеде ја заокружува трилогијата за современите отуѓувања.

Суров и смешен, циничен и искрен, со наизменични духовити забелешки, овој роман изобилува со големи емоции и очајни исповеди. Фредерик Бегбеде овој пат го користи своето алтер его за да напише памфлет против недостатоците на западното општество, особено во медиумите.

За Фредерик Бегбеде целта на пишувањето е да се прикаже реалноста онакава каква што е. Затоа некои го гледаат како суров автор, а некои како најдобриот писател на новата книжевна сцена во Франција.





500
380



500
320

Давид Лагеркранц

ДЕВОЈКАТА ШТО ТРЕБАШЕ ДА УМРЕ

Последниот дел од серијалот *Милениум*

Девојката со тетоважа на змеј ненадејно го продала станот во Стокхолм и не одговара на електронската пошта. Никој не знае каде е, никој не претпоставува дека конечно одлучила да стане ловец, а не плен. Каква е нејзината поврзаност со непознатиот бездомник кој е пронајден мртов откако на јавно место закачил памфлет против шведскиот министер за одбрана? И зошто во неговиот џеб е пронајдено ливче со телефонскиот број на Микаел Блумквист?

К. Џ. Тјудор

ЧОВЕКОТ ОД КРЕДА

Трилер кој остава без сон

Во 1986 г., во едно селце, Еди и неговите другари безгрижно го минуваат летниот распуст, сè додека не доаѓа новиот наставник – висок и необично бел човек когашто го нарекуваат Човекот од креда. Еден ден, човече нацртано со креда ќе ги одведе кон едно распарчено човечко тело запретано под лисјата во шумата...



420
320



450
360

Стив Кавана

13

Серискиот убиец не е обвинет, тој е поротник.

Ариела и Боби Соломон се најпознатиот и најмоќен холивудски пар. Би можеле да го имаат светот на дланка, но една ноќ таа е најдена мртва заедно со телохранителот, а обвинет за суровото убиство е нејзиниот сопруг. Меѓутоа, она што на прв поглед изгледа како злосторство од страст, може да е едно од низата убиства на најинтелигентниот сериски убиец што некогаш чекорел по планетата.



Робин Шарма


КЛУБОТ 5 НАУТРО

Зграпчете го денот како никогаш досега

Докажан систем кој им помогнал на илјадници луѓе да си ја зголемат продуктивноста, да си го подобрат здравјето и да уживаат во спокоен живот во ова динамично и стресно време!

Со *Клубот 5 наутро* гуруто Робин Шарма ви го отвора патот кон совршенството. Станете во 5 и во тишината на раното утро одвојте време само за себе и местото во Клубот на најуспешните ќе ви биде загарантирано!

**500
390**



Роберт Киосаки
Шерон Лехтер

БОГАТ ТАТКО, СИРОМАШЕН ТАТКО

Имајте контрола врз својата иднина

Уште од своето прво објавување во 1997 година, *Богат татко, сиромашен татко* на Роберт Киосаки стана репер за финансиските книги, бестселер што се продаде во над 40 милиони примероци во светот. Ова не е обична книга за збогатувањето, туку е лична перспектива за целосно преиспитување на тоа како функционираат парите и како да направиме ризикот да ни стане сојузник.



**400
320**

Станислав Петковски-Сашо

ОРУЖЈАТА НА КРИТИЧКИОТ И ЛЕКОТ НА НЕГУВАЧКИОТ РОДИТЕЛ

Психолошкото значење на зборовите

Користејќи ги зборовите како моќни алатки, но и како смртоносни оружја, родителите можат да го демотивираат, па дури и трајно да го оштетат своето дете, или пак позитивно да го поттикнат неговиот развој, создавајќи на тој начин успешен возрасен човек.

Оваа книга е предупредување за моќта на зборот и книга-апел што ни е потребна на сите, зашто секој од нас треба да ја преземе одговорноста за искажаните зборови и за нивното влијание, особено врз децата.



350
250



400
320

Џозеф Марфи

МОЌТА НА ПОТСВЕСТА

Бидете свесни за вашата потсвест

Со помош на практични, разбирливи техники и конкретни примери, д-р Џозеф Марфи ви го открива огромното влијание на потсвеста врз сите животни сфери: парите, односите, работата, среќата - и како да ја примените и да ја насочите нејзината моќ за да ги остварите своите цели и соншта.



280
220



380
299




320
250

Алан и Барбара Пиз

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО

Зборувајте го говорот на телото

Од оваа стручна и забавна книга можете да ги дознаете тајните на говорот на телото и да ги читате мислите на другите преку нивните гестови.



400
290



400
290



Наполеон Хил

МИСЛИ И ЗБОГАТИ СЕ

Што е она што те прави победник?

Мисли и збогати се е можеби најважната книга за успехот некогаш напишана, и поради неа Наполеон Хил се смета за татко на целата мотивациска литература што се пишува и денес. Хил посветува цели 25 години со намера да ја открие тајната за стекнување на богатство и да одговори на прашањето.

400
320



Наполеон Хил

НАВИКИ ЗА УСПЕХ

Од таткото на мотивациската литература

Во ова никогаш порано објавено дело, таткото на мотивациската литература Хил продолжува да ја споделува својата мудрост што ги смени животите на милиони читатели.

400
320



Џо Наваро

ШТО КАЖУВА СЕКОЕ ТЕЛО

Моќно знаење за да го унапредите животот

Џо Наваро, поранешен агент на ФБИ и стручњак за невербална комуникација, објаснува како брзо и ефикасно да ги „прочитате“ луѓето. Наваро ни покажува како да ги одгатнеме мислите и намерите на луѓето.

400
299

Хал Елрод

ЧУДЕСНОТО УТРО

Само неколку минути од денот се доволни за чудо

Книга која ја открива не толку очигледната тајна што гарантирано ќе ви го преобрази животот пред 8 часот наутро. Идеален водич за подобра себереализација, исполнетост и среќа.



400
320



Стивен Кови

7 НАВИКИ НА УСПЕШНИТЕ ЛУЃЕ

Бизнис-книга за развивање на свеста

7 навики на успешните луѓе е обемна програма за развивање на свеста за тоа како досегашните перцепции и претпоставки го попречуваат успехот - како во деловните така и во личните односи. Светски познатиот стручњак за лидерство ни ја подарува највлијателната бизнис-книга на 20 век.



500
350




450
350

Џордан Белфорт

НАЧИНОТ НА ВОЛКОТ ОД ВОЛСТРИТ

Уметноста на убедувањето

Контроверзниот Џордан Белфорт ексклузивно ни го отвора својот свет и ни нуди увид во сопствениот начин на кој создаде богатство.



650
490

Волтер Ајзаксон

СТИВ ЏОБС

Размислувајте поинаку

Ексклузивна биографија на Стив Џобс напишана со негова целосна соработка. Џобс е иконата за креативност и применета имажинација. Неверојатна приказна за животот и делото на Стив Џобс е токму оваа мајсторски напишана биографија, исполнета со лекции за иновација.



450
350



450
350

Грант Кардон

БИДЕТЕ ОПСЕДНАТИ

Не бидете просечни

По огромниот успех на *Правилото 10x* и десетина други бестселери, докажаниот бизнис-експерт Грант Кардон одново нè советува со потврдени техники од своето сопствено искуство.



Ценет Рејнвотер

БИДЕТЕ СВОЈ ПСИХОТЕРАПЕВТ

Преземете ја одговорноста за себе и својот живот во свои раце

Потребна ви е промена? Подготвени сте за промена? Промената ќе биде успешна доколку навистина сакате да напредувате и да учите како да ја прифатите одговорноста и да ја развиете свеста за самите себе. А првиот чекор на тој пат започнува со читањето на оваа книга.

250
190

Дејл Карнеги проникнува длабоко во човековата природа на начин на кој ќе ви помогне целосно да го искористите својот потенцијал во бизнисот и во личниот живот.



400
299

400
290

Екарт Тол

МОЌТА НА СЕГАШНИОТ МИГ

Слушнете ги своите емоции

Претворајќи го апстрактното во конкретно, Тол ни нуди една поинаква филозофија на животот, која преку длабоката преобразба и внатрешното себепреиспитување, ќе доведе до целосна промена на начинот на кој размислуваме.



400
290



400
340

Свами Шивананда

МОЌТА НА МИСЛИТЕ

Зацврстете ја вашата волја

Моќта на мислите е огромна. Секоја ваша мисла за вас има определена вредност. Силата на вашето тело, силата на вашиот ум, вашиот успех во животот и задоволствата што со вашето присуство им ги давате на другите – сето тоа зависи од природата и од квалитетот на вашите мисли.



250
190

Шандор Марай

СВЕЌИТЕ ГОРАТ ДО КРАЈОТ

За љубовта и гордоста

Во замок на подножјето на Карпатите, еден стар благородник го пречекува својот пријател кого не го видел четириесет и една година, и заедно се соочуваат со настанот што од корен ги променил нивните животи. Но уште една личност недостига во трпезаријата со запалени свеќи – сега веќе покојната господарка на замокот.



280
220

Исак Асимов

ФОНДАЦИЈА И ИМПЕРИЈА

Разоткривајќи се во заднината на распаднатата Галактичка Империја, приказната за Хари Селдон продолжува во вториот дел на *Фондација*, најдобрата епопеја во научната фантастика на сите времиња.

Возбудлива приказна за вечната борба за моќ, среде хаосот на свездите во кој човекот стои на прагот на еден нов, просветлен живот.



380
290

Исак Асимов

ФОНДАЦИЈА

Ремек-дело на научната фантастика

Серијалот *Фондација* на Исак Асимов е ненадминат според уникатната комбинација на непрекината акција, смели идеи и екстензивно градење на светот. Приказната за нашата иднина почнува со историјата на Фондацијата и нејзиниот најголем психоисторичар, Хари Селдон.



380
290

Патрик Зискинд

ПАРФЕМ

Неповторлив трилер во книжевноста

Во Франција, во 18 век, под тезгата на еден смрдлив пазар, светлината на денот ја здогледува едно необично дете, Жан-Батист Гренуиј. Роден без никаков телесен мирис, но надарен со прекумерно истанчен нос, Гренуиј се издига од калта на Париз до најсовершените сфери на духот, до царството на опојот.



350
280

Согајал Ринпоче

ТИБЕТСКА КНИГА НА ЖИВОТОТ И СМРТТА

Остварете се себеси

Човечките суштества го минуваат сиот свој живот подготвувајќи се, подготвувајќи се, подготвувајќи се... за да го дочекаат следниот живот неподготвени. Подгответе се за животот и сè што следува по него!



500
360



500
340

Свами Сатјананда Сарасвати

АСАНА, ПРАНАЈАМА, МУДРА, БАНДХА

Оваа книга е еден од најсистематските водичи за јога на денешнината. Таа е најважниот прирачник што се користи во центрите и школите за јога низ светот како стандарден учебник, а ќе биде и ваш незаменлив водич во потрагата по сопствената космичка димензија.

Ричард Бах

ИЛУЗИИ

Во Илузии Ричард Бах лета со својот двокрилец обидувајќи се да ги одгатне безвременските вистини што им даваат крилја на нашите души: дека на луѓето не им се потребни авиони за да летаат; дека и зад најцрните облаци блеска светлина штом ќе успееме да се издигнеме над нив; дека луѓето може да ги најдат месиите на најнеочекувани места – на пример, во полињата со сено, во малите гратчиња и, пред сè, во самите себе.



250
190

Џелалудин Руми

ГОЛЕМАТА ЦРВЕНА КНИГА 2

Стихови за сеопшта љубов

Овие страници се полни со гроздови зрела духовна и контемплативна поезија, кои нудат допир со божественоста откривајќи ја патеката на љубовта посеана со страст, копнеж и постигнување единство со возљубеното. Стихови кои ги отвораат срцето и душата за љубов која не поврзува со сите луѓе и со сè што постои.



350
270

350
280

наскоро



Морис Леблан

АВАНТУРИТЕ НА АРСЕН ЛУПЕН, КРАДЕЦОТ ЏЕНТЛМЕН

Шерлок Холмс во светот на криминалот.

Лао Це

ТАО ТЕ ЧИНГ

Древна книга со вечна мудрост

Тао те чинг не е израз само од филозофијата и мистиката на Истокот. Езотерична и истовремено практична книга применлива во животот на современиот човек, таа е ода на мудроста од вечниот извор што го носиме во себе.



НОВО

**199
180**



Ирвин Д. Јалом

ПРОБЛЕМОТ СПИНОЗА

Животите на филозофот Барух Спиноза и нацистичкиот идеолог Алфред Розенберг ги делат цели триста години, но во оваа книга тие се испреплетуваат на неочекуван и восхитувачки начин. Тргувајќи од историските факти, психијатарот и романиер Јалом ги обединува нивните животни околности во еден динамичен и повеќеслоен роман.

**500
360**

Ирвин Д. Јалом

ЦЕЛАТ НА ЛЌУБОВТА

Терапевтски приказни што стануваат најкреативна белетристика

Реномираниот психијатар Ирвин Д. Јалом професионално, но и човечно проникнува во животите на своите пациенти – а преку нив и во душите на сите нас. Зошто Саул го мачат три неотворени писма од Стокхолм? Што ја тера Телма да го помине животот прекопувајќи по одамна завршената љубовна врска?...



**450
299**



**280
220**



**250
180**



**150
120**



**199
150**

Чарлс Дјухиг МОЌТА НА НАВИКИТЕ

Навикнете се на успех

Низ конкретни примери од животот на многу познати и помалку познати личности, добитникот на Пулицерова награда, новинарот на Њујорк *Џајмс* Чарлс Дјухиг објаснува како со примена на новите научни сознанија за навиките можеме да предизвикаме позитивни промени.



450
350

Дејвид Џ. Шварц

МАГИЈАТА НА ГОЛЕМИТЕ СОНИШТА

Сè што можете да сонувате – можете и да го остварите

Над шест милиони луѓе низ светот си го подобрија животот со помош на *Магијата на големите соништа*. Д-р Дејвид Џ. Шварц, кој долго време го држи приматот на еден од најголемите експерти за мотивација, ќе ви помогне да продавате подобро, да менаџирате подобро, да заработувате повеќе и – што е најважно од сè – да најдете поголема среќа и душевен мир.



450
350

Клод Бристол

МАГИЈАТА НА ВЕРУВАЊЕТО

Безграничната моќ на верувањето

Благодарение на овој докажан водич за самопомош, милиони читатели низ светот ги имаат почувствувано придобивките од верувањето.



350
250



400
320



400
299

ЕРИК БЕРН

Клучот за психологијата на другиот

Ерик Берн ни ги открива шаблоните на однесување кои ги откриваат нашите вистински чувства и емоции. Со мудрост и досетливост ни ги покажува мотивите што се кријат зад нашите врски.



KNIGA.MK
секој има книжарница дома




3 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ



Редовна цена **450**




Редовна цена **500**




Редовна цена **500**



Редовна цена **500**



Редовна цена **350**



Редовна цена **500**



Редовна цена **400**



Редовна цена **300**



Редовна цена **300**



Редовна цена **280**



Редовна цена **380**



Редовна цена **450**



Редовна цена **400**



Редовна цена **340**



Редовна цена **420**



Редовна цена **420**



Редовна цена **400**



Редовна цена **400**




Редовна цена **400**



Редовна цена **500**



Редовна цена **790**



Редовна цена **350**



Редовна цена **380**

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ

Рамајана (тврд повез) **400,-**

Стара грчка лирика (тврд повез) **400,-**

Есеи (тврд повез) – Марсел Пруст **300,-**

Канциониер – Франческо Петрарка (тврд повез) **360,-**

Авантурите на Хаклбери Фин – Марк Твен (тврд повез) **550,-**

Египетска книга на мртвите (мек повез) **380,-**

Кланица пет – Курт Вонегат (тврд повез) **400,-**

Островот со скриеното богатство (тврд повез) – Роберт Луис Стивенсон **400,-**

Верзијата на Барни – Мордекај Ришлер **500,-**

Книга за добрата љубов – Хуан Руиз (тврд повез) **400,-**

Пет часа со Марио – Мигел Делибес (тврд повез) **400,-**

Шакунтала – Калидаса (тврд повез) **400,-**

Избрани дела – Федерико Гарсија Лорка (тврд повез) **550,-**

Писма – Рилке, Пастернак, Цветаева (тврд повез) **400,-**

Разговор во катедралата – Марио Варгас Љоса (тврд повез) **650,-**

Мојот живот – Бенвенуто Челини (тврд повез) **650,-**

Ниска земја – Џозеф О'Нил (тврд повез) **400,-**

Волтеријанци и Волтеријанки – Василиј Аксјонов (тврд повез) **600,-**

Свршеници – Алесандро Манцони (тврд повез) **690,-**

Човек без својства том 1 – Роберт Музил (тврд повез) **800,-**

Поезија – Џакомо Леопарди (тврд повез) **250,-**

Раскази (избор) – Роберт Валзер (мек повез) **300,-**

Поезија – Франсоа Вијон (тврд повез) **350,-**

Епилог – Венијамин Александрович Каверин (тврд повез) **600,-**

Јапонски но-драми (тврд повез) **600,-**

Панаѓур на суетата – Вилијам Такери (тврд повез) **790,-**

Строго контролирани возови – Бохумил Храбал (тврд повез) **550,-**

Москва-Петушки – Венедикт Ерофеев (тврд повез) **350,-**

Трагедии – Жан Расин (тврд повез) **550,-**

За небото и пеколот – Емануел Сведенборг (тврд повез) **550,-**

Кобзар – Тарас Шевченко (тврд повез) **250,-**


Шпанската поезија на ренесансата и барокот (тврд повез) **350,-**

Гостилничарката Мирандолина – Карло Голдони (тврд повез) **250,-**

Приказна за Нала и Дамајанти (тврд повез) **250,-**

Анали – Корнелиј Такит **500,-**

5 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ



Редовна цена **250**




Редовна цена **250**



Редовна цена **200**



Редовна цена **300**



Редовна цена **280**



Редовна цена **250**



Редовна цена **350**



Редовна цена **299**



Редовна цена **250**



Редовна цена **290**



Редовна цена **450**



Редовна цена **280**



Редовна цена **250**



Редовна цена **450**



Редовна цена **250**



Редовна цена **320**



Редовна цена **200**



Редовна цена **199**




Редовна цена **450**




Редовна цена **250**



Редовна цена **400**



Редовна цена **320**



Редовна цена **320**

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ

Фантастични раскази – Е. Т. А. Хофман (тврд повез) **200,-**

Животот пред нас – Ромен Гари (тврд повез) **450,-**

Одески раскази Црвената коњица – Исак Бабел (тврд повез) **450,-**

Селестина – Фернандо де Рохас (тврд повез) **450,-**

Исповеди – св. Аврелиј Августин (мек повез) **300,-**

Рашомон и други раскази – Рјуносукџе Акутагава (тврд повез) **450,-**

Наследена загуба – Киран Десаи **290,-**

Бхагавад – гита (мек повез) **150,-**

Рамајана (мек повез) **350,-**

Фантастични раскази – Е. Т. А. Хофман (мек повез) **300,-**

Кланица пет – Курт Вонегат (мек повез) **350,-**

Кобзар – Тарас Шефченко (мек повез) **250,-**

Современа карипска поезија (мек повез) **250,-**

Време, што ни прави тоа нам и што правиме ние од него – Ридигер Зафрански **280,-**

Јапонски но-драми (мек повез) **300,-**

Избрани дела – Осип Манделштам (тврд повез) **550,-**

Шпанска поезија (тврд повез) **550,-**

Москва-Петушки – Венедикт Ерофеев (мек повез) **250,-**

Шакунтала – Калидаса (мек повез) **150,-**

Есеи (избор) – Мишел де Монтен (мек повез) **350,-**

Тесна патека кон внатрешноста (хаику) – Маџо Башо (мек повез) **200,-**

Макс и Мориц – Вилхелм Буш (мек повез) **100,-**

Книга за добрата љубов – Хуан Руиз (мек повез) **300,-**

Писма – Рилке, Пастернак, Цветаева (мек повез) **250,-**

Групен портрет со дамата – Хајнрих Бел (мек повез) **450,-**

Избрани дела – Фридрих Шилер (мек повез) **400,-**

Мртво море – Жорже Амадео (мек повез) **300,-**

Хаику, тесна патека отаде ридовите – Маџо Башо (тврд повез) **250,-**

Волтеријанци и Волтеријанки – Василиј Аксјонов (мек повез) **350,-**

Мојот живот – Бенвенуто Челини (мек повез) **350,-**

Есеи – Марсел Пруст (мек повез) **200,-**

Островот со скриеното богатство (мек повез) – Роберт Луис Стивенсон **300,-**

Есеи – Бела Хамваш (мек повез) **300,-**

Манифести на западната книжевна авангарда (мек повез) **250,-**

Дон Сегундо Сомбра – Рикардо Гвиралдес (мек повез) **250,-**

Пет часа со Марио – Мигел Делибес (мек повез) **250,-**

Југоисточна Европа: Поезија том 1 (мек повез) **400,-**

Југоисточна Европа: Поезија том 2 (мек повез) **400,-**

Стара грчка лирика (мек повез) **350,-**

Животот пред нас – Ромен Гари (мек повез) **300,-**

Круг – Димитар Башевски **250,-**


Зелениот џин во Виладонија – Снежана Иљоска Наумовска **200,-**

Пат за рајот – Драги Михајловски **280,-**

TASCHEN

ЕКСКЛУЗИВНИ МОНОГРАФСКИ ИЗДАНИЈА

Целата понуда може да ја
разгледате на Kniga.mk.
Попустите важат и онлајн.



3500
2800




570
400



2140
1710



570
399




700
400




2800
2240




2460
1968



1240
912




3080
2464



1140
912



3900
3120




700
350



570
285



799
640




2200
1100



2300
1840



2460
1986



570
460



2140
490



2800
2240



3960
3186



2200
1760



3960
3186



– КОЈА Е ТВОЈАТА
КНИЖЕВНА ДЕСТИНАЦИЈА

ФОТОКОНКУРС

#МојаКнижевнаДестинација



250,-